

**Отворено писмо до претседателот на Р Македонија г. Црвенковски и до премиерот г. Груевски**

Членовите на Литературното друштво "Григор Прличев" од Сиднеј-Австралија, ве поздравуваат и ве поддржуваат во вашите напори да ја зачувате државноста на Македонија. Ние Македонците во дијаспората постоиме затоа што знаеме кои сме и од каде потекнуваме. Ние сме исполнети со македонски дух кој никогаш нема да изгасне. Нашите поколенија знаат дека исконска Македонија секогаш е подготвена да нè пре- чека во нејзините пазуви.

Македонија и нејзиниот напатен народ и порано биле во вакви искушенија, кога други ја решавале нивната судбина. Денес таа судбина е во наши раце и нема сила која може да ја уништи сплотеноста и вербата во нашата способност да постоиме и понатаму. Ние нема да тргуваме со своето име. Ние не постоиме од искона за да ги задоволиме параноичните и

нацистички настроените Грци. Ние постоиме за себе и за нашите поколенија, како што за нас постојеа нашите предци. Поради тоа, порачуваме и го поддржуваме предлогот да се прекинат сите преговори за името Македонија.

**Со нашето ИМЕ НИКОЈ НЕ СМЕЕ И НЕМА ДА ТРГУВА.**

Доколку ЕУ и НАТО не нè прифаќаат за она што сме, тогаш нашето место не е со нив. Доколку Македонија ги издржи последните искушенија во процесот за осамостојување, тогаш таа може да го преброди и ова. Македонската дијаспора и сите Македонци од распарчените делови на нашата мајка Македонија се подготвени да направат сè за да ја задржат својата држава. Тие нема да дозволат да се тргува со името Македонија.

**Од членовите на Македонското литературно друштво "Григор Прличев", Сиднеј-Австралија**

**Отворено писмо до официјалните установи на власта и сите други политички и граѓански установи во Република Македонија, целиот македонски народ ширум светот и сите државјани на Република Македонија**

## **ПО ПОВОД НАЈНОВИТЕ ПРИТИСОЦИ ВРЗ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ИСТОРИСКОТО И УСТАВНО ИМЕ - МАКЕДОНИЈА Т.Е. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Драги сестри и браќа, Македонки и Македонци,**

Организацијата Обединети Македонци во Канада, како најмасовна и најстара македонска национална организација во светот, се чувствува повикана да се произнесе за својата загриженост во однос на најновите груби притисоци врз Република Македонија, со цел промена на историското, националното и уставното име на нашата татковина - Македонија т.е. Република Македонија. Иако живеаме далеку од нашата татковина, судбински сме заинтересирани и загрижени за сите тешкотии со кои се соочува нашата татковина и подготвени сме да дејствуваме како и досега, заедно со сите македонски иселеници ширум светот, во одбрана на националните интереси на Република Македонија.


Посакуваме Република Македонија да ја видиме како технолошки високоразвиена индустриска држава, со развиена демократија, која ќе биде вклучена во светските цивилизациски текови, членка на НАТО и на ЕУ. Меѓутоа, последните притисоци за компромис т.е. промена на уставното име на државата, многу нè загрижуваат и чувствуваме потреба да го кажеме нашето мислење и да дадеме целосна и безусловна поддршка за да се истрае во одбраната на националното и уставното име, а со тоа и на македонскиот национален идентитет и достоинство.

**Национално единство околу името:**

Нè радува и нè охрабрува националното единство постигнато меѓу државниот врв, политичките партии, националните установи, невладините организации, македонскиот народ и малцинствата во Република Македонија во одбрана на националното и уставно име.; Ние, македонските иселеници во Канада и ширум светот целосно стоиме со Вас во заложбата да се истрае во сите искушенија и да се зачува националното и уставно име Република Македонија, без никакви додávки и измени.; Националните интереси, меѓу кои секако е националното и уставното име, никогаш не смеат да се подредуваат и да им служат на дневно политичките интереси. Се надеваме дека до ова никогаш нема да дојде, зашто во спротивно ќе има целосна наша осуда, бидејќи македонското национално име и идентитет им припаѓаат на сите досегашни, сегашни и идни генерации Македонци.; Сакаме во НАТО и во ЕУ, но никако како обезличени и новоименувани, што за нас значи безимени, бришење на нашиот национален идентитет и достоинство.

**Соочување со реалноста:**

Целта на Грција т.е. Поранешната отоманска провинција Јунистан (или скратено ПОПал, ПОПАЈ-анија во натамошниот текст) е многу едноставна и просирна: да нè снема, да нè поништат, да не постојат етнички Македонци, единствен народ кој има легитимно право на земјата македонска. Тие се свесни дека денес не можат етнички да нè чистат без сведоци, како што тоа го правеа во 1912 година и потоа и со благослов на истите држави во чие друштво сакаме да влеземе. Модерниот свет, развојот на демократијата, современите комуникации тоа веќе не го дозволуваат. Затоа цел на нашите оспорувачи е да нè уништат со обезличување и со целосно понижување, да станеме нов народ, со ново име, нова историја - со други зборови, толку да нè понижат и погазат, за никогаш да не помислиме за нашите сè уште поробени браќа и сестри, одземени домови и имоти, протерани сограѓани. Така обезличени и новоименувани, ќе ни ја избришат од нашата национална свест меморијата за нашата славна историја, за времето кога ние Македонците бевме гос-





подари на светот.; Целта на Македонија треба да биде да ги постигне стандардите на НАТО и на ЕУ, за македонските државјани да можат да имаат добар животен стандард, како и развие-ните членки на истите сојузи. Но, интересите на Македонија се посебни и не се совпаѓаат со интересите на некои веќе членки на НАТО и на ЕУ, а наши соседи.; Последни се ослободивме поради условите во кои се наоѓавме, во срцето на Балканот, на ветрометината меѓу Европа и Азија. Повторно условите се поигруваат со нас: бараме прием во НАТО и во ЕУ откако два наши целата веќе се членови. Всушност, тука лежи проблемот. Или нашите целати ќе се "смилуваат" да нè примат, или нивните учители ќе ги присилат да се откажат од нивните желби и заложби за наше уништување. Тоа е проблем на НАТО и на ЕУ и ние треба да чекаме да си го решат проблемот во своите редови. Само кога тоа ќе го постигнат, ние ќе можеме достоинствено да станеме рамноправни членки на двата сојуза.; Дотогаш не смееме да забораваме дека Македонија има свои посебни интереси и тие не се совпаѓаат со интересите на оние кои во 1912 година нè поробија и нè поделија. Наш интерес е да водиме независна и неутрална политика, одржувајќи особено добри односи со нашите стратешки партнери, кои веќе бројат повеќе од 120 држави.; Смирувањето на Балканот единствено ќе се постигне со сеопфатно решение на македонското прашање. Со ова ќе мора да се помират и нашите целати, а меѓународната заедница ќе нè прифати како легитимен дел од неа.

#### Околу преговорите/разговорите за разликите на нашето име:

Ние Македонците, без разлика каде живеаме, немаме никаков проблем со нашето историско, национално и уставно име.; Според тоа, излишни и беспредметни се секакви разговори/преговори со ПОПАЈ-анија (или првата страна) за наметнатиот и измислен од нив спор за нашето име.; Без разлика на исходот од Самитот на НАТО во Букурешт, да се прекинат разговорите/преговорите околу разликите за името. Со самите притисоци и закани за вето ПОПАЈ-анија веќе ја прекрши Спогодбата од 13 септември 1995 година.; ПОПАЈ-анија стана заложник на својата националистичка, шовинистичка, расистичка и ксенофобична политика, која ја спроведуваше повеќе од еден век. Со време ПОПАЈ-анците им поверуваа на државните лаги и сега самите тие, народот и власта, се наоѓаат во маѓепсан круг од кој не можат да излезат. Должност е на ПОПАЈ-анија е да го просвети својот народ, не со историски митови и лаги, туку со историски факти.; Единствена можност за разговор за разликите околу името за да ѝ се дозволи на ПОПАЈ-анија да ни се обраќа со нив прифатливо име (и да спасат образ пред својот народ и светот), е ако во разговорите се вклучат и следниве точки: Окупацијата и поделбата на Македонија во 1912-1913 година; Етничкото чистење кое ПОПАЈ-анија го спроведе по окупацијата преку протерување на етничките Македонци од јужна Македонија и доселување колонисти; Извинување за сите злодела спроведени од страна на ПОПАЈ-анија; Плаќање соодветна отштета и ветување дека никогаш нема да се повторат такви злодела; Признавање на етничките Македонци во рамките на ПОПАЈ-анската држава и гарантирање на сите етнички, јазични, културни, верски и други човекови и граѓански права; Враќање на сите протерани Македонци, слободно користење на целиот нивен имот и враќање на одземениот имот; Градење добрососедство врз заемни интереси, со отсуство на секаков шовинизам, ксенофобија и митологија; Прифаќање на историската вистина за посебноста на древните Македонци;

#### Решавање на проблемот со името:

Проблемот со нашето име настана во рамките на Организацијата Обединети нации и според тоа, решението мора таму и да се бара.; Државниот врв на Република Македонија мора итно да ја извести ООН дека, со оглед на тоа што самите си го прекршија член 4 од Повелбата за прием на нови членки, безусловно бараме прифаќање на државното уставно име - Република Македонија во сите органи на организацијата (на англиски Republic of Macedonia); Доколку во ООН има противење на точката 4.2 да се побара правно мислење од правната служба на ООН дали условите под кои Република Македонија беше принудена да прифати членство се во согласност со Повелбата на ООН (т.е. да се постапи според повеќегодишниот предлог на д-р Игор Јанев, за кој државното раководство никогаш досега не се произнело); Доколку по мислењето на правната служба сè уште има притисок во ООН кон нашето уставно име, да се бара советодавно

мислење од Меѓународниот суд за правда.

#### Понатамошно унапредување на Македонија и македонското име во светот:

Организирање Научен форум од светски признати и неутрални историчари, јазичари, антрополози, културолози, социолози и генетичари, во соработка со наши стручњаци, кои ќе ја растргнат маглата на националните митови од историските факти. Форумот да изработи елаборат со факти и истиот да се рашири и да се претстави пред меѓународната заедница, во кој ќе бидат образложени причините зошто токму ние Македонците сме тие кои имаме најмногу право врз историското наследство на древните Македонци.

Врвните клубови од сите спортови во државата, особено оние кои настапуваат на меѓународна сцена, треба да бидат именувани со "Македонија". На овој начин секогаш и насекаде ќе се унапредува името, а никој не ќе може да нè спречи во тоа бидејќи ова нема да бидат државни репрезентации, туку клупски тимови. Одгласот ќе беше многу поголем ако, на пример, "Кометал-Горче Петров" освоеше титула под името Македонија отколку под сегашното име.; Република Македонија треба под итно да изработи стратегија со која ќе ги помогне и ќе ги насочи напорите на Македонците, кои се во светскиот врв во науката, уметноста, спортот и во други полиња, за да можат пошироко и достоинствено да ја претставуваат и да ја унапредуваат Македонија и македонското име низ светот.

Надевајќи се дека ова отворено писмо ќе биде прифатено од секој Македонец како наша постојана заложба за непречен и достоинствен развој на македонската држава и нација, братски Ве поздравуваме.

**Организација Обединети Македонци во Канада,  
Драги Стојковски, претседател**

# ProMedia

---

## hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,  
telefaks aparati, kopiri, plateri, digitalni kameri...

### PRODAŽBA I SERVIS

business partner





tel. 02/ 3215980

# ProMedia

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.